

НЕКОЛКУ НОВИ СПИСАНИЈА ВО РЕГИОНОТ - белешка
(SOME NEW JOURNALS IN THE REGION - note)

Последниве неколку години во регионот на бившата Југосавија и нејзиното соседство излегоа неколку нови списанија кои според својата тематска ориентација припаѓаат исцело или делумно во областа на класичните студии. Овде ќе се осврнеме на оние коишто дојдоа до нас.

1. Зборник Матице српске за класичне студии (Journal of Classical Studies - Matica Srpska). Како што истакнува насловот, списанието е во потполност посветено на класичните студии, а издавач е Матица српска (Одељење за книжевност и језик). Уредништвото е составено од: К. Мариќи Гађански (главен и одговорен уредник), С. Аврамовиќ, В. Јелиќ, Нинослава Радошевиќ, Мирјана Стефановиќ и Бојана Шијачки-Маневиќ. Излегува од 1999 година како годишник, а последниот број (3) што го добивме се однесува на 2001 г., а објавен е во 2002 г. Од прегледот на споменатиов број можеме да констатираме дека првите неколку стати (до 58 стр.) се објавени изворно на француски, германски, новогрчки, англиски и руски јазик што на списанието му дава меѓународна димензија. Следната група статии (стр. 61-135) е тематски посветена на антиката во Југославија со појаснување “области и рецепција” (Classical studies in Yugoslavia); текстовите се на српски јазик, но со резимеа на некој од конгресните јазици што овозможува увид во оваа интересна проблематика и за поширокото читателство од светот. Потоа доаѓаат повеќе критики и прикази на книги (139-162), *Хроника* (165-176) и *In memoriam* (179-188).

Адреса: Уредништво и администрација, 21000 Нови Сад, Матице српске 1. E-mail: zmsks@maticasrpska.org.yu

2. KERIA. Studia Latina et Graeca е исто така списание специјализирано за класични студии, а излегува во издание на Друштво за античне и humanistične študije Slovenije почнувајќи од 2001 година со по два броја годишно. Главен уредник е Matjaž Babič, а членови на уредништвото се: K. Gantar, R. Bratož, V. Kalan, S. Kokole, V. Simič, Marjeta Šašel Kos, Katja Pavlič Škerjanc, M. Marinčič, Barbara Šega Čeh, Ignacija J. Fridl, Neža Vilhelm. Од последниот број 2 за 2004 година може да се согледа профилот на списанието. Во првиот дел (стр. 7-131) се објавени научни статии од областа на археологија, историографија, митологија, философија и литература, често во контекстот на словенечката наука и култура. Во вториот дел (135-152) се објавени две статии од областа на педагошкото и дидактичкото искуство (за книжевната подука во основните школи и за предавањето на хеленската и римската книжевност во гимназиите). Во третиот дел (155-201) се дадени три превода од класичните јазици на словенечки (Хипократ и Сенека) и еден од англиски (за влијанието на класиката во модерниот свет). На крајот, под насловот *Miscellanea* (205-211) следуваат неколку прикази на нови книги. Јазик на објавените прилози е словенечки, а кон нив се дадени резимеа на еден од конгресните јазици.

Адреса: Aškerceva cesta 2, Ljubljana. E-mail: matej.hribersek@guest.arnes.si

3. SYSTASIS е електронско (online) списание во издание на Здружението на класични филолози “Антика”. Излегува од 2002 година, двапати годишно. Главен и одговорен уредник е Маргарита Бузалковска

Алексова, а членови на редакцијата се и: Весна Томовска, Весна Димовска, Митко Чешларов и Елена Цукеска. Во 2004 година излегоа 4 и 5 број. Од последниов број можеме да добиеме слика за профилот на списанието. Под рубриката *Лингвистика С. Кочовска* пишува за Плаут и Менанадар, во одделот за дидактика се објавени програмата и резултатите од државниот натпревар по латински јазик за учениците од средните училишта во Македонија, а меѓу прилозите под наслов *Критика и библиографија*, покрај неколку прикази на книги се издвојува корисниот преглед на понови објавени преводи на дела од класиката на македонски јазик; на крајот се објавени два превода од латински јазик (Плиниј и Кикерон). Сите текстови се на македонски јазик.

Адреса: <http://www.systasis.org.mk>

4. RHIZAI. Journal for Ancient Philosophy and Science е најново во однос на досега наведените списанија. Првиот број излезе 2004 година (планирано е два броја годишно), а издавач е *East-West Publishers*. Членови на уредништвото се: I. Christov од Пловдив (главен уредник), I. Vodnár од Будимпешта, P. Gregoric од Загреб и Katerina Ierodiakonou од Атина. Во извачкиот совет членуваат исто така еминентни познавачи на античката филозофија од светот. Според уводната белешка на самиот почеток, списанието излегува под покровителство на новооснованото здружение за античка филозофија од Југоисточна Европа (Southeast-European Association for Ancient Philosophy - SEAAP) чија цел е да ја промовира академската соработка меѓу истражувачите на античката филозофија во регионот. Следствено, списанието е првенствено отворено за трудови од научниците од овој дел на Европа, но исто така објавува статии и на автори од светот. Во првиот број се објавени четири статии кои тематски главно се врзани за Платон, Аристотел и Дамаскиј (од M. Frede, C. Balla, G. Karamanolis и C. I. Andron - од 9 до 124 стр.) како и еден приказ на книга (127-132). Предвидено е текстовите да се објавуваат на англиски, германски, француски и италијански јазик.

Адреса: I. Christov, Faculty of Philosophy and History, University of Plovdiv, 24 Tzar Assen Street 4000 Plovdiv, Bulgaria. E-mail: rhizai@pu.acad.bg

5. PHILOTHEOS. International Journal for Philosophy and Theology. Како што може да се согледа од самиот наслов, ова списание се издвојува од горенаведените со оглед на својата тематска ориентација која ги надминува границите на античкиот свет. Меѓутоа, со оглед на фактот што објавува бројни текстови кои обработуваат проблеми од античката филозофија, тоа сепак си го оправдува своето место во овој контекст. Излегува од 2001 година како годишник, а негов сновач и уредник е Богољуб Шијаковиќ. Благодарение на ентузијазмот на уредникот, списанието уште од првиот број се наложи со бројни интересни текстови од автори од разни страни на светот. Колку за пример, во последниот број (4 за 2004 г.) се објавени текстови на 24 автора на вкупно 318 густо отпечатени страни. Од областа на античката филозофија меѓу другите пишуваат J. Halfwassen, Christina Schefer, K. Viglas, J. - C. Larchet, а бројни се и текстови кои обработуваат тематика од неоплатонизмот. Трудовите се објавени на повеќе конгресни јазици.

Адреса: Bogoljub Šijaković, Filozofski fakultet, P.F. 91, 81402 Nikšić, Serbia and Montenegro.

Вишомир Мишевски
Филозофски факултет, Скопје